

Повик за поднесување на понуди Република Северна Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП

MSIP2- SIG-NCB-008-2020

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година.

2. Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD), за спроведување на Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Реконструкција (рехабилитација) на коловозната конструкција на ул.1 и фаза 2“ во с.Усје, Општина Кисела Вода.

3. Општина Кисела Вода ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат **Реконструкција (рехабилитација) на коловозната конструкција на ул.1 и фаза 2“ во с.Усје, Општина Кисела Вода.**

4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00:

Адреса: ул. Петар Делјан бр.17

Град: Скопје

Поштенски број: 1000

Држава: Македонија

Телефон: 0389/022785-417

Факс: 0389/022785-417

Електронска адреса: javninabavki@kiselavoda.gov.mk

6. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена погоре и по плаќањето на неповратна такса од **3,000.00 МКД**. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 780014111463014

Приходно конто: 725939 00

7. Тендерската документација може да се добие директно од Општина Кисела Вода со поднесување на писмено барање и приложување на докази за уплата за подигање на тендерска документација или по електронска пошта.

8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до **10:00ч, 20.07.2020**. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во **10:00ч, 20.07.2020**.

9. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од : **550,000.00 МКД**.

10. Општина Кисела Вода
Адреса: ул. Петар Делјан бр.17
Град: Скопје
Поштенски број: 1000
Архива
Држава: Република Македонија